



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Ракописите се испраќаат во дупли-
кат на адреса: „Службен весник на
НРМ“—Скопје. Огласи по тарифата

СКОПЈЕ
Петок, 6 ноември 1953
Број 35

Претплата за 1953 год. изнесува
600 дин. Овој број чини 10 динари.
Чековна сметка број 801-Т-166.

✓ 138

На основа чл. 14 од Уредбата за задолжително испраќање печатени ствари („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 27/53), Извршниот совет на Народното собрание на Народна Република Македонија донесува

ОДЛУКА

ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО ДОСТАВУВАЊЕ ПЕЧАТЕНИ РАБОТИ НА НАРОДНАТА БИБЛИОТЕКА ВО СКОПЈЕ

1. Секое печатарско претпријатие од територијата на Народна Република Македонија покрај задолжителните печатени работи од член 1 на Уредбата за задолжително испраќање печатени ствари, е должно да и испраќа бесплатно на Народната библиотека во Скопје уште по два примерци од секоја печатена работа по чл. 3 од оваа уредба.

2. Оваа одлука влегува во сила со објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија“, а ќе се применува од 1 септември 1953 година.

Бр. 136

21 октомври 1953 година
Скопје

Секретар, Претседател,
М. Х. Василев, с. р. Л. Колишевски, с. р.

✓ 139

На основа чл. 23 од Уредбата за стручните школи („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 39/52 год.), по предлог на Трговско-угостителската комора на НР Македонија, Советот за просвета донесува

ПРАВИЛНИК

ЗА ПОЛАГАЊЕ ИСПИТИ ЗА ТРГОВСКИ ПОМОШНИК

Право на полагање испит

Член 1

Испит за трговски помошник може да полага секое лице кое во својство на ученик во трговијата провело во трговска радња пропишано време и кое со успех го завршило училиштето за ученици во трговијата односно стопанството.

По исклучение, испит за трговски помошник може да полага и ученик во трговијата, кој не го завршил или воопшто не го посетувал училиштето за учениците во трговијата односно стопанството ако докаже дека по оправдани причини бил спречен тоа да го стори.

Член 2

Ученик во трговијата, на кого рокот за учењето му изминал а училиштето за учениците во трговијата не го завршил по своја кривица, не може да полага испит за трговски помошник се до дека успешно не го заврши училиштето за учениците во трговијата односно стопанството. (Ова може да го стори по пат на приватно полагање воколку престарел за редовно школување).

Член 3

Учењето во трговската продавница во странство може органот надлежен по трговијата, при кого е образувана испитна комисија, да го признае во стаж на учење.

Испитна комисија

Член 4

Испит за трговски помошник се полага пред испитна комисија од она занимање на трговска струка што ја изучил ученикот.

Испитната комисија за поедини занимања или за повеќе такви занимања во трговски струки ја образува по предлог од околицката односно градската трговско-угостителска комора, советот за стопанство на народниот одбор на околицката (градој) на подрачјето на кое ученикот постојано ја изучувал струката во текот на најмалку шест месеци непосредно пред полагањето на испитот. Ако се образува заедничка испитна комисија за повеќе околии, комисијата ја определува советот за стопанство на околицката во согласност со советите за стопанство на другите околички народни одбори.

Надзор над работата на комисијата врши органот што ја образувал комисијата.

Член 5

Испитот за трговски помошник се полага пред територијално-надлежната испитна комисија на чие подрачје ученикот го довршил своето стручно учење.

Ако на подрачјето на кое ученикот го изучил учењето не постои испитна комисија, испитот се полага пред заедничка комисија за чие формирање органот надлежен за стопанство на околицата дал согласен во смисла на претходниот член.

Член 6

Испитната комисија за спроведување на испитот за звање трговски помошник се состои од претседател и два члена. На претседателот и на членовите им се определуваат заменици.

Претседателот и неговиот заменик треба да имаат најмалку средношколска спрема и тие се поставуваат првенствено од редот на управниците и наставниците од училиштето за ученици во трговијата односно стопанството на една година по предлог на околската (градска) трговско-угостителска комора. Решението за поставување го донесува советот за стопанство на народниот одбор најкасно до крајот на месец декември секоја година со тоа што едногодишниот мандат на поставените членови на испитната комисија отпочнува да тече од први јануари наредната година и трае до именувањето на нова испитна комисија.

Ако на подрачјето на испитната комисија нема достаточна стручњаци од соодветното занимање, тогаш едниот член мора да биде од тоа занимање а другиот од сродно занимање на трговската струка.

Член 7

Должноста на членовите на испитната комисија е задолжителна и не може да се одбие без оправдани причини. Член на комисијата кој е спречен да дојде на определениот ден на испитот, должен е за тоа да го запознае претседателот на испитната комисија благовремено така што да може на место него да биде повикан неговиот заменик.

Член 8

Член на комисијата не може да земе учество во работата на комисијата во следните случаи:

а) ако кандидатот стручно учење го стекнал кај него;

б) ако кандидатот му е брачен другар или роднина по крв во угорна или удолна права линија, а во побочна линија до втора степен или ако му е усвоеник;

в) ако помеѓу членот на испитната комисија и кандидатот односно неговите родители постои нераздрвојно другарство, омраза или судски спор.

Член 9

Барањето за изземање на претходниот член може да го поднесе членот на комисијата и кандидатот. Барањето се поднесува во

срок од два дена од денот кога е примена поканата за испитот, а најдоцна до почетокот на седницата.

По исклучение, изземањето може да се бара во текот на испитот ако основот за изземање настапил или станал познат во текот на испитот.

По барањето за изземање во прва степен решава испитната комисија а во втора началникот на секретаријатот за стопанство на народниот одбор на околицата (градот).

Член 10

Пријавата за полагање испит за трговски помошник ја поднесува ученикот, а ако овој не го стори тоа во срок од триесет дена по истекот на пропишаното време за учење, пријавата ќе ја поднесе директорот на претпријатието и тоа на советот за стопанство на народниот одбор на чие подрачје се наоѓа продавницата, во која ученикот го завршил учењето.

Во пријавата ќе се назначат личните податоци за ученикот (презиме, име и татково име, дата на раѓањето, каде е роден, од кога до кое време учел и во кое претпријатие), а кон пријавата треба да се приложи оригиналниот договор за учење, односно оверен препис од истиот, уверение за времетраењето на учењето и свидетелство за завршено училиште. Доколку ученикот, не го посетувал односно не го завршил училиштето за учениците во трговијата односно стопанството, во пријавата треба да ги назначи причините за тоа, како и да приложи свидетелство за своето школко образование.

Член 11

Надлежниот орган примената пријава ја проучува и ја утврдува надлежноста на испитната комисија, како и дали кандидатот ги исполнува предвидените со Законот услови. Ако органот најде дека испитната комисија е надлежна и дека кандидатот ги исполнува пропишаните услови, должен е во срок од осум дена од приемот на пријавата да донесе решение за допуштање на испит. Решението треба да содржи: занимањето од кое се одобрува на кандидатот да полага испит за трговски помошник, име односно назив на продавницата — во која кандидатот го завршил учењето и забелешка дека кандидатот го завршил училиштето за учениците во трговијата односно стопанството. Ако кандидатот не го завршил училиштето за учениците во трговијата односно стопанството, во решението треба да се наведат причините за тоа, како и на какво основание му се признава правото за полагање на испит.

Член 12

Ако надлежниот орган утврди дека пријавата за полагање испит за трговски помошник не ги содржи сите нужни сведенија

или дека не се приложени сите нужни докази, ќе го повика подносителот на пријавата тие сведенија да ги дополни односно дополнително да ги приложи нужните докази во одреден срок. Доколку подносителот не постапи во одредениот срок кандидатот со решение ќе се одбие од полагање испит за трговски помошник.

Против решението со кое кандидатот се одбива од полагање испит за трговски помошник, може да се изјави жалба до повисок орган во рок од петнаесет дена од денот на приемот на решението преку органот што го донесол решението.

Член 13

Решението со кое се одобрува полагање на испитот, се доставува на кандидатот и на претседателот на испитната комисија. Со решението што се доставува на претседателот на испитната комисија, се испраќа пријавата со сите прилози. Претседателот на испитната комисија откако ќе го прими решението со кое се одобрува испитот, ја повикува испитната комисија со покана во која треба точно да се означи времето и местото за полагање на испитот, како и имињата на членовите на комисијата. Поканата му се доставува и на кандидатот. При одредување денот за полагање на испитот, претседателот на испитната комисија е должен да води сметка испитот во потполност да се изврши во рок од триесет дена од денот кога го примил решението, со кое се одобрува полагањето на испитот.

Комисијата може пред да го објави денот на полагањето на испитот, да бара од кандидатот дополнување на доказите или разјаснување на извесни чиненици што се од значење за полагањето на испитот.

Ако претседателот на испитната комисија при свикувањето на комисијата најде дека кандидатот не ги исполнува условите за полагање на испитот ќе го задржи спроведувањето на испитот и ќе даде писмено образложение на органот што го донесол решението за допуштање на испит, за да донесе решение по тоа прашање.

Ако органот што го донесол решението не ги усвои примедбите од претседателот на испитната комисија, тој ќе го спроведе решението.

Полагање на испитот

Член 14

Испитот за трговски помошник се состои од практичен и теоретски дел. Кандидатот го полага прво практичниот а потоа теоретскиот дел.

Кандидатот кој со успех го завршил училиштето за ученици во трговијата односно стопанството и го положил завршниот испит

во истото се ослободува од теоретскиот дел на испитот.

Испитот е јавен.

Член 15

Во денот што е одреден за полагање на испитот, испитната комисија најнапред го утврдува идентитетот на кандидатот и тоа преку ученичка книшка или лична карта. Потоа по пат на извлекување на ливче со прашања кандидатот добива задаток за практичната работа. Списокот на практичните задачи од стручниот испит го составува Трговско-угостителската комора на Народна Република Македонија.

Член 16

Ако кандидатот по оправдани причини биде спречен да дојде на испитот или му се оневозможи започнатиот испит да го продолжи, испитната комисија може да го одложи испитот за петнаесет дена. Ако пак кандидатот не дојде на испит во тој срок односно започнатиот испит не го продолжи ќе се смета дека од испитот се откажал. Ако кандидатот поради болест или некоја друга важна причина е спречен на време да го заврши започнатиот испит, испитната комисија на неговото барање може да го продолжи рокот.

Кандидатот што го напуштил започнатиот испит без оправдани причини се смета дека се откажал од испитот и не може да се јави на повторно полагање додека не изминат три месеци, ако го напуштил теоретскиот дел или шест месеци ако го напуштил практичниот дел од испитот. За ова, по барање на кандидатот, комисијата ќе му издаде решение, против кое истиот може да подаде жалба до началникот на секретаријатот за стопанство во рок од осум дена од денот на примањето.

Член 17

Практичниот дел од испитот опфаќа: изработувањето на практичниот задаток и давање појасненија во врска со неговото изработување.

Член 18

Практичниот задаток се состои во извршувањето на практична работа во занимањето што кандидатот го изучувал. Самиот задаток пак треба да биде поставен така, што кандидатот со неговото извршување ќе покаже дека е способен за самостојно обавување на трговските работи односно да раководи со одредени работи во трговска продавница или во слично одделение во трговско претпријатие. Кога ќе се даде задаток за практична работа испитната комисија едновременно ќе го одреди и рокот во кој треба задатокот да биде изработен.

Член 19

Практичната работа кандидатот ја обавува во трговско претпријатие што ќе го одре-

ди испитната комисија. Практичниот задаток кандидатот ќе го работи под контрола на еден член на комисијата што ќе го одреди претседателот. Тој е одговорен дека кандидатот самостојно ја изработил практичната работа, а останатите членови на комисијата се должни повремено да ја контролираат работата.

След изработената практична работа кандидатот е должен на комисијата да и даде појаснение како ја изработил практичната работа.

Член 20

На основа практичната работа и појасненијата што ги дал кандидатот, испитната комисија во отсуство на кандидатот решава дали истиот го положил практичниот дел на испитот. При гласањето прво го изнесуваат мнението членовите на испитната комисија. Оној член што не е согласен со решението на мнозинство може во записникот да го издвои своето мнение.

Решението на комисијата му се соопштува на кандидатот и се внесува во записникот кој го потпишуваат претседателот и обата члена на испитната комисија.

Оценката е „положил“ или „неположил“.

Претседателот на испитната комисија должен е на кандидатот што не го положил практичниот дел на испитот да му ги каже причините поради кои е оценено дека испитот не го положил.

Кандидатот што не го положил практичниот дел на испитот може повторно да се јави на полагање во срок што ќе го одреди испитната комисија. Овој срок не може да биде покус од шест месеци ниту подолг од една година. Испит за трговски помошник може да се полага најмалку три пати.

Член 21

На теоретскиот дел на испитот кандидатот се допушта ако го положил практичниот дел на испитот. Овој дел на испитот кандидатот го полага према Правилникот за завршените испити на училиштето за учениците во трговијата, а треба да покаже знаење од градивото пропишано за тие испити во училиштето за ученици во трговијата.

Испитувањето од теоретскиот дел не може да трае помалку од триесет минути.

Член 22

На теоретскиот дел на испитот присуствуваат претседателот и сите членови на комисијата (комисијата се доополнува со членови-испитувачи по теоретските предмети).

По однос на начинот за решавање за успехот на кандидатот по теоретскиот дел на испитот, важат прописите од Правилникот за завршените испити во училиштето за учениците во стопанството.

Ако кандидатот не го положи испитот може да се јави поеторно во срок што ќе го одреди испитната комисија. Овој срок не може да биде покус од три ни подолг од шест месеци.

Член 23

Практичниот односно теоретскиот дел од испитот може да се полага одделно најмногу три пати.

Кандидатот што го положил практичниот и теоретскиот дел на испитот стекнува звање трговски помошник и испитната комисија му издава свидетелство по пропишан образец.

Свидетелството го потпишуваат: претседателот и членовите на испитната комисија.

Свидетелството му се издава на кандидатот во срок од осум дена по положениот испит. Со свидетелството едновременно на кандидатот ќе му се вратат оригиналните документи што биле приложени кон пријавата за испит.

Член 24

Против решението на комисијата со кое се утврдува дека кандидатот не го положил практичниот односно теоретскиот дел на испитот, кандидатот има право да поднесе приговор на надлежниот орган при кој е образувана испитната комисија. Приговорот се поднесува во срок од осум дена по соопштението на резултатот и се предава на испитната комисија, која со преписката го доставува до органот надлежен за решавање во втора степен. Неблаговременно поднесени приговори испитната комисија ги отфрлува.

Ако надлежниот орган утврди дека приговорот е оправдан со решение ќе одреди испитот да се повтори пред испитна комисија во друг состав што ќе ја одреди самиот тој орган.

Повторното испитување на кандидатот треба да се изврши во срок од петнаесет дена од денот кога е донесено решението по поднесениот приговор.

Администрација на испитната комисија

Член 25

За текот на испитот се води записник на прописан образец. Записникот го води лице што ќе го одреди органот што ја образувал комисијата. За секој кандидат се води одделен записник. Во записникот се внесуваат сите поважни моменти од испитот а нарочно следното:

1. Назив на испитната комисија и народниот одбор при кој комисијата се наоѓа;
2. Дата и место кога е записникот составен;

3. Презиме, татково и родено име на кандидатот, дата и место (околија НР) на раѓањето, местожителство и државјанство,

4. Презиме и име на членовите на комисијата со поблиско назначение на нивното занимање;

5. Сведенија за испитот, дали полага прв пат или го повторува;

6. Изјава на кандидатот и на членовите на комисијата дека немаат причини за изземање;

7. Прашањата што се поставени на кандидатот од теоретскиот дел на испитот со означување на кој пращања дал позитивен а на кој негативен одговор.

8. Опис на задатокот што му бил поставен на кандидатот по практичниот дел на испитот со назначување во кое претпријатие и под чија контрола го изработил како и срокот што го одредила испитната комисија.

Во записникот оценката на комисијата се означува одделно за практичниот дел а одделно за теоретскиот дел.

Ако кандидатот не го положил испитот во записникот треба да се внесе срокот во кој испитот може да се повтори а претседателот на комисијата е должен да му појасни на кандидатот дека има право на приговор до надлежниот орган во срок од осум дена, сметајќи од денот кога му е соопштен резултатот од истиот.

Записникот го потпишува претседателот и членовите на комисијата.

Член 26

Испитните документи, записниците и регистарот ги чува народниот одбор кој ја објавувал комисијата.

Испитни такси

Член 27

За полагање помошнички испит хонорирањето на тој испит го врши народниот одбор при кој е назначена испитната комисија.

На членовите на испитната комисија им припаѓа награда по важеките прописи.

Член 28

Овој правилник влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Број 2857

8 октомври 1953 година

Скопје

Претседател
на Советот за просвета
Д. Левков, с. р.

140 ✓

ОБЈАВА

НА РЕПУБЛИЧКАТА КОМИСИЈА ЗА ИЗБОР НА РЕПУБЛИЧКИ НАРОДНИ ПРАТЕНИЦИ ЗА ИЗБОРИТЕ ВО РЕПУБЛИЧКИОТ СОБОР НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ШТО ЌЕ СЕ ОДРЖАТ НА 22.XI.1953 ГОДИНА

Согласно чл. 85 став 1 од Законот за правата и должностите, изборот и отповикувањето на народните пратеници на Народното собрание на Народна Република Македонија, Републичката комисија за избор на републички народни пратеници на основа извештаите на околските изборни комисии

ОБЈАВУВА

дека околските изборни комисии ги потврдија следните кандидатури за изборите за народни пратеници во Републичкиот собор на Народното собрание на Народна Република Македонија што ќе се одржат на 22 ноември 1953 година:

- 1) за изборната околија Битолска I на Влаху Наумов Јанку, од Битола
- 2) за изборната околија Битолска II на Колономос Исак Жамила, од Скопје
- 3) за изборната околија Битолска III на Нечевски Петров Вангел, од Битола
- 4) за изборната околија Битолска IV на Милевски Николов Димче, од Битола
- 5) за изборната околија Битолска V на Апчевски Петров Дојчин, од Битола
- 6) за изборната околија Битолска VI на Василевски Иванов Мишко, од Битола
- 7) за изборната околија Битолска VII на Мусалевски Василев Алексо, од Скопје
- 8) за изборната околија Битолска VIII на Бендевски Лазев Стојан, од Битола
- Ристевски Темелков Аце, од Битола
- 9) за изборната околија Битолска IX на Василева Цветанова Коца, од Битола
- Чкиновски Цветанов Веле, од с. Лопатица
- Велановски Бимбилов Нове, од с. Слечче
- Ибраимовски Селимов Нури, од с. Мургашево
- Доневски Гулев Александар, од с. Слечче
- Матлиевски Кочов Кирко, од Битола
- Јоновски Веланов Милан, од Скопје
- 10) за изборната околија Битолска X на Поповски Ангелов Соколе, од Битола
- Костовски Илиев Александар, од Скопје

- Пејковски Стојанов Пејко, од с. Жван
 Поповски Стефанов Јонче, од с. Жван
- 11) за изборната околица Гевгелиска I на Бајалски Јованов Ристо, од Скопје
 Ковачевски Андонов Деко, од Белград
 Дуганова Танева Васка, од Прилеп
- 12) за изборната околица Гевгелиска II на Попов Динов Мирко, од Гевгелија
 Павловски Ристов Младен, од Валандово
- 13) за изборната околица Гевгелиска III на Бојков Михаилев Атанас, од Гевгелија
 Зафировски Глигоров Митко, од Скопје
- 14) за изборната околица Гостиварска I на Смилевски Урошов Видое, од Скопје
- 15) за изборната околица Гостиварска II на Брајковски Савев Филип, од Скопје
- 16) за изборната околица Гостиварска III на Шакири Алита Реис, од Гостивар
- 17) за изборната околица Гостиварска IV на Мифтари Мифтаров Осман, од Гостивар
- 18) за изборната околица Гостиварска V на Марковски Кунев Крсте, од Белград
- 19) за изборната околица Дебарска I на Хаме Назифа Садо, од Дебар
- 20) за изборната околица Дебарска II на Димитриевски Авакумов Димче, од Дебар
- 21) за изборната околица Кичевска I на Пејовски Методиев Драгољуб, од Кичево
- 22) за изборната околица Кичевска II на Дојчиновски Димков Ефто, од Кичево
 Стефановски Трајчев Бошко, од с. Волче.
 Поповски Георгиов Бранко, од с. Томино Село
- 23) за изборната околица Кичевска III на Лика Рамаданов Раим, од Кичево
 Емини Асипов Илмија, од с. Другово
 Мехмеди Даутов Бурхан, од с. Зајас
 Балажи Алијов Назив, од с. Србица
- 24) за изборната околица Кичевска IV на Богоевски Горгиов Милан, од с. Велмевици
 Митановски Кипров Славе, од с. Ижишта
 Најдевски Русев Димче, од Битола
- 25) за изборната околица Кичевска V на Јовановски Ристев Василко, од Кичево
 Трајковски Томев Живко, од Скопје
- 26) за изборната околица Кочанска I на Хаџи Василев Тихомиров Миле, од Кочани
 Ефремов Ангелов Боро, од Кочани
- 27) за изборната околица Кочанска II на Костадинов Томов Димитар, од с. Винаца
 Ампов Јорданов Стојан, од с. Винаца
 Нолчева Манолова Роза, од Кочани
- 28) за изборната околица Кочанска III на Николов Ристов Симо, од с. Драгобраште
 Шабан Сали Мустафа, од с. Блатец
 Илиев Аксентиев Панто, од с. Блатец
- 29) за изборната околица Кочанска IV на Ефтимов Борисов Лазар, од с. Соколарци
 Стаменков Донеф Владо, од Кочани
- 30) за изборната околица Кочанска V на Наков Нацев Никола, од с. Пробиштип
 Ников Петров Трајко од с. Злетово
 Спасов Данев Аритон, од с. Пробиштип
 Јанев Димчев Блаже, од с. Пробиштип
- 31) за изборната околица Кривопаланечка I на Филиповски Георгиев Филип, од Крива Паланка
 Цветковски Петрашов Борис, од Крива Паланка
- 32) за изборната околица Кривопаланечка II на Груевски Петков Стоимен, од Крива Паланка
 Георгиевски Анчов Гроздан, од Крива Паланка
 Крстевски Цветков Ѓуро, од с. Огут
- 33) за изборната околица Кривопаланечка III на Андоновски Киров Митко, од с. Отошница
 Трајчев Стоилков Бошко, од с. Петралица
 Половски Стоименов Стојче, од Крива Паланка
- 34) за изборната околица Кумановска I на Јакимовски Петков Александар, од Куманово
- 35) за изборната околица Кумановска II на Малинска Георгиева Веселинка, од Скопје
- 36) за изборната околица Кумановска III на Стојанов Стефанов Димче, од Скопје
- 37) за изборната околица Кумановска IV на Соколов Панзов Боро, од Куманово
- 38) за изборната околица Кумановска V на Трајковски Јосифов Трајко, од Куманово
- 39) за изборната околица Кумановска VI на Чушкаров Илиев Боро, од Белград
- 40) за изборната околица Кумановска VII на

- Станковски Георгиев Боро, од Скопје
- 41) за изборната околија Кумановска VIII на
- Менков Илиев Перо, од Куманово
- 42) за изборната околија Кумановска IX на
- Хамид Рамаданов Таки, од Куманово
- 43) за изборната околија Малешевска I на Милчевски Алексов Ефтим, од Берово
- 44) за изборната околија Малешевска II на Николовски Пантев Филип, од Берово
- 45) за изборната околија Малешевска III на
- Мемишов Рашидов Сабри, од с. Тработивиште
- 46) за изборната околија Овчеполска I на Арсов Дончев Љупчо, од Скопје
- 47) за изборната околија Овчеполска II на Бурзевски Наумов Ванчо, од Скопје
- 48) за изборната околија Овчеполска III на Каров Гошев Богдан, од с. Ерцелија, Стојанов Гошев Блаже, од с. Трооло
- 49) за изборната околија Овчеполска IV на Георгиев Димов Миланчо, од Штип
- Гаврилов Гаврилов Славко, од Штип
- Кошевски Панчев Трајко, од Штип
- Арсов Донев Санде, од с. Таринци
- 50) за изборната околија Овчеполска V на Мустафа Халил Саид, од Штип
- Радев Миладинов Љупчо, од Штип
- 51) за изборната околија Охридска I на Алексовски Јончев Никола, од Охрид
- 52) за изборната околија Охридска II на Малевски Крстов Владо, од Струга
- Абединовски Ибраимов Мустафа, од с. Радолишта
- 53) за изборната околија Охридска III на Мартиновски Наумов Живко, од Охрид
- Ковачевски Петров Бранко, од Охрид
- 54) за изборната околија Охридска IV на Таири Исмаил Цемаил, од Струга
- Петковски Ѓорѓиев Боро, од Скопје
- 55) за изборната околија Охридска V на Митевски Минев Владо, од Охрид
- Стефановски Костов Божин, од с. Белчишта
- 56) за изборната околија Охридска VI на Каневчев Димков Аспарух, од Скопје
- 57) за изборната околија Охридска VII на Трајковски Јакимов Блаже, од Охрид
- Настевски Ламбев Насте, од с. Косел
- 58) за изборната околија Преспанска I на Јовковски Василев Јовко, од Ресен
- Нечовски Наумов Димко, од с. Езери

рани

- Мамушлари Шефкетов Муарем, од Ресен
- Поповски Нотев Методија, од с. Д. Дупени
- 59) за изборната околија Преспанска II на Нечовски Јакимов Ване, од Ресен
- Тасевски Андонов Танас, од Ресен
- Трајчевски Пандов Јане, од Ресен
- 60) за изборната околија Прилепска I на Ацева Дончева Вера, од Скопје
- 61) за изборната околија Прилепска II на Црвенковски Трајков Крсте, од Скопје
- 62) за изборната околија Прилепска III на Дамевски Симонов Ѓоре, од Прилеп
- 63) за изборната околија Прилепска IV на Бојановски Конев Димче, од Скопје
- 64) за изборната околија Прилепска V на Кутурец Николов Тома, од Скопје
- 65) за изборната околија Прилепска VI на Наумовски Николов Наум, од Скопје
- 66) за изборната околија Прилепска VII на Џамбаз Ангелов Даре, од Скопје
- Спасевски Илиев Петре, од с. Новоселани
- 67) за изборната околија Прилепска VIII на Ношпал Димков Тоде, од Прилеп
- 68) за изборната околија Скопје — град I на
- Михајловски Лазаров Ангеле, од Скопје
- Инадевски Илиев Митре, од Скопје
- 69) за изборната околија Скопје — град II на
- Попова Панева Блага, од Скопје
- Миљовска Ристова Деса, од Скопје
- Јаковлевски Димитров Трпе, од Скопје
- 70) за изборната околија Скопје — град III на
- Биљановски Тренев Злате, од Скопје
- 71) за изборната околија Скопје — град IV на
- Николовски Трпев Благоја, од Скопје
- 72) за изборната околија Скопје — град V на
- Манева Петрова Лилјана, од Скопје
- 73) за изборната околија Скопје — град VI на
- Георгиевски Данаилов Киро, од Скопје
- 74) за изборната околија Скопје — град VII на
- Зграфски Атанасов Димче, од Скопје
- Мартиновски Костов Никола, од Скопје
- Димитров Панков Томо, од Скопје
- Богданов Костов Петре, од Скопје
- 75) за изборната околија Скопје — град VIII на
- Секуловски Секулов Ѓојко, од Скопје
- Трајковски Тодоров Славе, од Скопје
- Шакир Расим Мемед, од Скопје

- Мамут Асан Рамадан, од Скопје
- 76) за изборната околија Скопје — град IX на Вели Хаки Седат, од Скопје
Амди Таир Демир, од Скопје
- 77) за изборната околија Скопје — град X на Колишевски Панев Лазар, од Скопје
- 78) за изборната околија Скопска I на Ејупи Расима Наим, од с. Арачиново
Мемедовски Абдула Џемаил, од с. Сингелик
Милошевски Перов Михо, од Скопје
Јовановски Илиев Стојко, од Скопје
Бадаревски Димов Тодор, од Скопје
- 79) за изборната околија Скопска II на Петровски Столев Милан, од Скопје
- 80) за изборната околија Скопска III на Амети Идриз Енвер, од с. Сарај
Саити Шукри Хусни, од с. Горче Петров
Синани Јонуз Азир, од с. Буковиќ
Бислими Нешата Меџаид, од с. Рашче
- 81) за изборната околија Скопска IV на Илковски Алексов Јосиф, од с. Горче Петров
Ристовски Трпков Трајко, од с. Кучково
Димов Стефков Јован, од Горче Петров
- 82) за изборната околија Скопска V на Стефковски Трајчев Андреја, од с. Ракотинци
Мурселовски Елмазов Зурап, од с. Умово
Рамадан Зендел Раман, од с. Јаболци
Нешовски Антов Петре, од с. Маркова Сушица
Лазаревски Милчев Стојче, од с. Маркова Сушица
- 83) за изборната околија Скопска VI на Спировски Михаиллов Драган, од Скопје
Миминовски Насуфов Шабан, од с. Долно Количани
- 84) за изборната околија Скопска VII на Тодоровски Неделков Вељо, од Скопје
Галева Трпева Рада, од Скопје
Грнчаревски Николов Панче, од с. Орешани
- 85) за изборната околија Скопска VIII на Стефковски Стојчев Насе, од с. Ср. Коњари
Чупевски Андонов Здравко, од Скопје
Ристовски Стефанов Коце, од с. Ајватовци
- 86) за изборната околија Струмичка I на Минанева Манева Мара, од Струмица
- 87) за изборната околија Струмичка II на Атанасов Спасов Герасим, од Скопје
- 88) за изборната околија Струмичка III на Зеленков Киров Ванчо, од Струмица
- 89) за изборната околија Струмичка IV на Стоилков Фончев Ванчо, од Струмица
- 90) за изборната околија Струмичка V на Милушев Томов Спасо, од с. Дабела
Палифров Василев Иван, од Струмица
- 91) за изборната околија Струмичка VI на Романо Аврамов Мориц, од Струмица
- 92) за изборната околија Струмичка VII на Бразилев Киров Митко, од Скопје
- 93) за изборната околија Тетовска I на Стојковска Тодева Рада, од Тетово
Антева Тевдова Нада, од Битола
- 94) за изборната околија Тетовска II на Спирковски Крстев Спирко, од Тетово
- 95) за изборната околија Тетовска III на Исмаили Гафуров Сами, од с. Голема Речица
Миладиновски Стојанов Вељко, од с. Челопек
Исеини Зекира Љатив, од с. Голема Речица
- 96) за изборната околија Тетовска IV на Стефановски Маринков Живко, од с. Радиовце
- 97) за изборната околија Тетовска V на Арифџи Меазов Ризван, од с. Шипковица
Рамадани Адилев Хиџет, од с. Шипковица
Стевовски Андреј Панче, од с. Непроштено
Вела Алимов Хусни, од Тетово
- 98) за изборната околија Тетовска VI на Ацовски Петрев Борис, од с. Теарце
Атанасовски Гавров Душко, од Тетово
- 99) за изборната околија Тетовска VII на Антевски Геров Мелко, од Тетово
Ристовски Вељов Борко, од с. Јогуневце
Адеми Демира Адем, од с. Желино
- 100) за изборната околија Тиквешка I на Минчев Борисов Никола, од Скопје
- 101) за изборната околија Тиквешка II на Џунов Методијев Ристо, од Скопје
- 102) за изборната околија Тиквешка III на Николовски Алексов Ванчо, од Кавадарци
- 103) за изборната околија Тиквешка IV на Мојсов Донов Лазар, од Скопје
- 104) за изборната околија Титовелешка I на Левков Димев Благој, од Скопје
Целцев Ѓорѓиев Благој, од Титов Велес
Мокров Ѓошев Лазо, од Титов Велес

Симсаров Трајков Миле, од Титов Велес

Галева Петрова Цвета, од Титов Велес

Тасков Трајков Тоше, од Титов Велес

105) за изборната околија Титоввелешка
II на

Ѓоргов Тодоров Васил, од Скопје

106) за изборната околија Титоввелешка
III на

Тахир Сејфедин Камуран, од Скопје
Ивановски Петров Трајко, од с. Згрополи

Атанасов Серафимов Ефрем, од с. Иванковци

107) за изборната околија Титоввелешка
IV на

Пенев Јованов Димче, од Титов Велес

Јосифов Киров Дико, од Титов Велес
Мехмедагов Алиев Абаз, од с. Горно Врановци

Бекиров Рамаданов Мусо, од с. Чашка

Висилков Атанасов Петре, од с. Чашка

Зенунов Имеров Зенун, од с. Горно Врановци

108) за изборната околија Титоввелешка
V на

Николов Тодев Ѓорѓи, од с. Богомила
Кулафков Андреев Васил, од Титов Велес

Михаиловски Богев Јован, од с. Богомила

Ставровски Игнов Апостол, од с. Богомила

Зафиров Јованов Санде, од с. Извор
Димитриевски Панчев Димче, од с. Градско

Дамевски Апостолов Темелко, од Титов Велес

Бр. 41

5-XI-1953 година

Скопје

Републичка комисија

за избор на републички народни пратеници

Секретар,

Претседател,

П. Д. Корабар, с.р.

А. Групче, с.р.

Огласен дел

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ

Љубо Василев Миовски, од с. Косинец — Костурско, подаде против Вена Љубева Миовска, родена Марковска, од с. Косинец — Костурско, тужба за развод на бракот. Бидејќи местожителството и адресата на тужената се непознати, се повикува во рок од еден месец од објавувањето на овој оглас

во „Службен весник на НРМ“ да се јави или одреди свој застапник. Во противен случај судот по службена должност ќе и одреди застапник од редот на адвокатите во Скопје, кој ќе ја застапува на нејзини разноси.

Од Окружниот суд во Скопје, г. бр. 910/53.

Ѓика Лазова Љакова, родена Гудиманова, од с. Баница — Леринска околија, подаде против Лазо Љаков, од с. Баница, тужба за развод на бракот. Бидејќи местожителството и адресата на тужениот се непознати, се повикува во рок од месец дена од објавувањето на огласот во „Службен весник на НРМ“ да се јави или одреди свој застапник. Во противен случај судот по службена должност ќе му одреди застапник од редот на адвокатите во Скопје, кој ќе го застапува на негови разноси.

Од Окружниот суд во Скопје, Г. бр. 920/53

ОКРУЖЕН СУД ВО ШТИП

Александар Данев Коцев, службеник од Скопје, поднесе тужба за развод на бракот против Елена Блажева Гелева, од с. Св. Николе, сега во неизвесност. Бидејќи местожителството и сегашната адреса на тужената Елена се непознати се повикува во рок од еден месец од објавувањето на огласот во „Службен весник на НРМ“ да се јави или одреди свој застапник. Во противен случај судот по службена должност и го одредува за застапник Христо Дејанов, правен референт при Окружниот суд во Штип, и делото ќе се разгледа во нејзино отсуство.

Од Окружниот суд во Штип, Г. бр. 385/53

ОКОЛИСКИ СУД ВО СКОПЈЕ

При овој суд покрената е постапка за прогласување за умрени исчезнатите: Викторија Јосиф Арие, родена во 1884 година во Солун, нејзините синови Хајим Јосиф Арие, роден 1904 година; Леон Јосиф Арие, роден 1906 година; Саул Јосифа Арие, роден 1913 година; и Шалом Јосифа Арие, роден 1915 година и Керка Естер Јосифа Арие, родена 1909 година, сите родени во Скопје, а кои се насилно одведени од Скопје со останатите евреји на ден 11 март 1943 година во Германија и до денеска не се знае дали се живи.

Се покануваат исчезнатите во колку се во живот, како и секој што знае нешто за нив да јави на определениот старател Панта Поленак, адвокат од Скопје, или на овој суд, во рок од 15 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на НРМ“. Во противно исчезнатите ќе се прогласат за умрени.

Од Околинскиот суд во Скопје, Р. бр. 1448/53

ОКОЛИСКИ СУД ВО КИЧЕВО

При овој суд е покрената постапка за прогласување за поништена изгубената полиса бр. V¹ 152667, издадена од ДОЗ Кичево, а на име Ристевски Петре, од Кичево, која нестана при примопредајата во Дрводелската кооперација „Пролетер“ — Кичево.

Се поканува секој кој ја притежава истата по ма кој било основ да јави на овој суд или етапи приговор против поништувањето и во рок од 3 ме-

сеци од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на НРМ“. Во противно по истекот на горниот срок полисата ќе се прогласи за поништена

Се наложува на ДОЗ да не ја исплатува горната полиса.

Од Околинскиот суд во Кичево, Р. бр. 500/53

ЗАГУБЕН ПЕЧАТ

Во Работничката гимназија „Коце Металец“, во Скопје, исчезнат е печатот во времето од 22—24 септември 1953 година. Бидејќи до денеска истиот не е пронајден, се прогласува за неважен.

Сите свидетелства и дипломи издадени со овој печат, не важат воопшто не се ревидирани со печатот на Работничката гимназија „Благоја Давков“.

Се покануваат сите притежатели на свидетелства и дипломи, издадени од Работничката гимназија „Коце Металец“, во Скопје, веднаш да ги достават до Работничката гимназија „Благоја Давков“, во Скопје, за ревидирање.

Од Советот за просвета и култура на НО на град Скопје

РЕГИСТРАЦИИ НА ЗАНАЕТЧИСКИ ДУКАНИ И РАБОТИЛНИЦИ

На основа дозволата од НО на Прилепска околија бр. 10342 од 25-VII-1953 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 23, рег. бр. 23, занаетчискиот дуќан седиште во с. Витолиште.

Предмет на работата на дуќанот е: столарски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Трајко Петков Жабески. (484)

На основа дозволата од НО на Прилепска околија бр. 9297 од 22-VII-1953 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 22, рег. бр. 22, занаетчискиот дуќан под фирма: Фурнација Коста Горѓиев Вељаноски, со седиште во с. Кривогаштани.

Предмет на работата на дуќанот е: фурнаџиски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Коста Горѓиев Вељаноски. (485)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Струмичка околија бр. 3482 од 9-IV-1953 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 7, рег. бр. 46, занаетчискиот дуќан под фирма: Стојан Стојанов Ценев, со седиште во Струмица.

Предмет на работата на дуќанот е: столарски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Атанас Стојанов Ценев. (425)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Струмичка околија бр. 1705 од 5-II-1953 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 5, рег. бр. 34,

занаетчискиот дуќан под фирма: Налбат Димитар Јорданов Арапов, со седиште во Струмица.

Предмет на работата на дуќанот е: налбатски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Димитар Јорданов Арапов. (426)

На основа дозволата од НО на Охридска околија бр. 7039/53 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 192а, рег. бр. 192а, занаетчискиот дуќан под фирма: Ковач Стоичко Крстев Василевски, со седиште во с. Лактине.

Предмет на работата на дуќанот е: ковачки услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Стоичко Крстев Василевски. (444)

На основа дозволата од НО на Охридска околија бр. 9856/53 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 191, рег. бр. 191, занаетчискиот дуќан под фирма: Ковач Демиш Исеинов Мехмедоски, со седиште во с. Брежани.

Предмет на работата на дуќанот е: ковачки услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Демиш Исеинов Мехмедоски. (445)

На основа дозволата од НО на Охридска околија бр. 9301/53 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 189, рег. бр. 189, занаетчискиот дуќан под фирма: Слаткар Науме Костов Чурковски, со седиште во Струга, ул. „Маршал Тито“ бр. 77.

Предмет на работата на дуќанот е: производство и продажба на слатки.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Науме Костов Чурковски. (446)

На основа дозволата од НО на Охридска околија бр. 5998/53 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 190, рег. бр. 190, занаетчискиот дуќан под фирма: Бербер Владо Николов Голабовски, со седиште во Струга, ул. „Маршал Тито“.

Предмет на работата на дуќанот е: берберски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Владо Николов Голабовски. (447)

На основа дозволата од НО на Охридска околија бр. 9011/53 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 187, рег. бр. 187, занаетчискиот дуќан под фирма: Пилар Ставре К. Ристески, со седиште во с. Врбјани.

Предмет на работата на дуќанот е: услуги со пирана.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ставре К. Ристески. (448)

На основа дозволата од НО на Охридска околија бр. 7071/53 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 186, рег. бр. 186, занаетчискиот дуќан под фирма:

Кројач Ристо Наумов Калаџиев, со седиште во Струга.

Предмет на работата на дуќанот е: шиене на алишта.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ристо Наумов Калаџиев. (449)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Битолска околија бр. 10186/53 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 187, рег. бр. 187, занаетчискиот дуќан под фирма: Казан за печење на ракија на Трајан Стојков Шврговски, со седиште во с. Големо Илино.

Предмет на работата на дуќанот е: казан за печење на ракија.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Трајан Стојков Шврговски. (410)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Битолска околија бр. 10453/53 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 188, рег. бр. 188, занаетчискиот дуќан под фирма: Зидар Димо Коцев Спасевски, со седиште во с. Смилево.

Предмет на работата на дуќанот е: зидарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Димо Коцев Спасевски. (411)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Битолска околија бр. 10466/53 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 189, рег. бр. 189, занаетчискиот дуќан под фирма: Зидар Сандро Томов Корлевски, со седиште во с. Смилево.

Предмет на работата на дуќанот е: зидарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Сандро Томов Корлевски. (412)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Битолска околија бр. 10597/53 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 190, рег. бр. 190, занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар Диме Донев Ковачевски, со седиште во с. Смилево.

Предмет на работата на дуќанот е: воденичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Диме Донев Ковачевски. (413)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Битолска околија бр. 10757/53 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 191, рег. бр. 191, занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар Никола Антонов Илиевски, со седиште во с. Утово.

Предмет на работата на дуќанот е: воденичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Никола Антонов Илиевски. (414)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Битолска околија бр. 10886/53 година е

запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 192, рег. бр. 192, занаетчискиот дуќан под фирма: Казан за печење на ракија на Василка Николова Муковска, со седиште во с. Цапари.

Предмет на работата на дуќанот е: казан за печење на ракија.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Василка Николова Муковска (415)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Битолска околија бр. 11730/53 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 209, рег. бр. 209, занаетчискиот дуќан под фирма: Казан за печење на ракија на Општата земјоделска задруга „Илинден“, со седиште во с. Мало Илино.

Предмет на работата на дуќанот е: казан за печење на ракија.

Фирмата ќе ја потпишува работодавачот Ристо Перов Секуловски. (504)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Битолска околија бр. 11714/53 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 208, рег. бр. 208, занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар Донче Здравевски, со седиште во с. Базерник.

Предмет на работата на дуќанот е: воденичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Донче Здравевски. (505)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Битолска околија бр. 11712/53 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 207, рег. бр. 207, занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар Јаким Ангелов Ѓорѓевски, со седиште во с. Слоешница.

Предмет на работата на дуќанот е: воденичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Јаким Ангелов Ѓорѓевски. (506)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Битолска околија бр. 11696/53 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 206, рег. бр. 206, занаетчискиот дуќан под фирма: Колар Стојан Трајанов Ристевски, со седиште во с. Ново Село.

Предмет на работата на дуќанот е: коларски изработки и услуги.

Фирма ќе ја потпишува сопственикот Стојан Трајанов Ристевски. (507)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Битолска околија бр. 11625/53 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 203, рег. бр. 203, занаетчискиот дуќан под фирма: Казан за печење на во село Ѓавато.

ракија на Вангел Митрев Додевски, со седиште

Предмет на работата на дуќанот е: казан за печење на ракија.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Вангел Митрев Додевски. (508)

На основа дозволата на НО на Охридска око-
лија бр. 13734/53 година е запишан во регистарот
на занаетчиските дуќани и работилници на страна
195, рег. бр. 195, занаетчискиот дуќан под фирма:
Кројач Вишко Целила Исан, со седиште во Струга.

Предмет на работата на дуќанот е: шиене на
алишта.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Вишко
Целил Исан. (441)

На основа дозволата на НО на Охридска око-
лија бр. 11118/53 година е запишан во регистарот
на занаетчиските дуќани и работилници на страна
1926, рег. бр. 1926, занаетчискиот дуќан под фирма:
Столар Крсто Кирков Бицевски, со седиште во с.
Требеништа.

Предмет на работата на дуќанот е: столарски
услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Крсто
Киров Бицевски. (442)

На основа дозволата на НО на Охридска око-
лија бр. 10450/53 година е запишан во регистарот
на занаетчиските дуќани и работилници на страна
193, рег. бр. 193, занаетчискиот дуќан под фирма:
Алвација-бозација Осман Бекировски, со седиште
во Струга, ул. „Рашковичева“ бр. 93.

Предмет на работата на дуќанот е: изработка
на алва и боза.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Осман
Бекировски. (443)

На основа дозволата од НО на Гостиварска
околија бр. 5880/53 година е запишан во регистра-
рот на занаетчиските дуќани и работилници на
страна 49, рег. бр. 330, занаетчискиот дуќан под
фирма: Кондурација Решид Акифов Бајрактари
со седиште во с. Вруток.

Предмет на работата на дуќанот е: кондура-
циски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Решид
Акифов Бајрактари. (494)

На основа дозволата од НО на Гостиварска
околија бр. 5881/53 година е запишан во регистра-
рот на занаетчиските дуќани и работилници на
страна 49, рег. бр. 329, занаетчискиот дуќан под
фирма: Столар Ружди Гафуров Љуши, со седиште
во Гостивар, ул. „Југословенска народна армија“
бр. 17.

Предмет на работата на дуќанот е: столарски
изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ружди
Гафуров Љуши. (496)

На основа дозволата од НО на Гостиварска
околија бр. 3752/53 година е запишан во регистра-
рот на занаетчиските дуќани и работилници на
страна 49, рег. бр. 332, занаетчискиот дуќан под
фирма: Јаждар Љубомир Ѓорѓи Николиќ, со се-

диште во Гостивар, ул. „Југ. народна армија“
бр. 62.

Предмет на работата на дуќанот е: јажарски
изработки.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Љубо-
мир Ѓорѓи Николиќ. (497)

На основа дозволата од Секретаријатот за сто-
панство на НО на Гостиварска околија бр. 6461/53
година е запишан во регистарот на занаетчиските
дуќани и работилници на страна 49, рег. бр. 331,
занаетчискиот дуќан под фирма: Самарџија Изет
Јусуф Бајрами, со седиште во с. Врапчиште.

Предмет на работата на дуќанот е: самарџиски
изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Изет
Јусуф Бајрами. (498)

На основа дозволата од Секретаријатот за сто-
панство на НО на Гостиварска околија бр. 8632/53
година е запишан во регистарот на занаетчиските
дуќани и работилници на страна 49, рег. бр. 335,
занаетчискиот дуќан под фирма: Колар Вели Ра-
маданов Велију, со седиште с. Неготин.

Предмет на работата на дуќанот е: коларски
услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Вели
Рамаданов Велију. (500)

ЛИКВИДАЦИЈА

На основа решението на Околинскиот одбор на
Сојузот на воените инвалиди — Охрид, бр. 133 од
29-ХП-1952 година Инвалидското занаетчиско
претпријатие, со седиште во Охрид, е ставено во
ликвидација.

Се повикуваат сите должници и поверители
на претпријатието да ги измират своите долгови,
односно да ги пријават своите побарувања во срок
од 30 дена од денот на објавувањето на огласот. Во
противно по истекот на горниот рок Ликвидаци-
оната комисија нема да признава никакви побару-
вања, а должниците ќе бидат дадени на Државната
арбитража.

Од Ликвидационата комисија (240)

СОДРЖИНА

Страна

- | | |
|--|-----|
| 138. Одлука за задолжително доставување
печатени работи на Народната библиотека
во Скопје — — — — — | 329 |
| 139. Правилник за полагање испити за тргов-
ски помошник — — — — — | 329 |
| 140. Објава на Републичката комисија за из-
бор на републички народни пратеници за
изборите во Републичкиот собор на На-
родното собрание на Народна Република
Македонија, што ќе се одржат на 22-XI-
1953 година — — — — — | 333 |